



С О О П Ш Т Е Н И Е

Ракометната Федерација на Македонија објавува:

КОНКУРС

Согласно Член 5 од Пропозициите за кадетски лиги, за организација на Finale Four финален турнир во кадетска женска конкуренција, за клубови од кадетска женска лига I и II група за организатор на Finale Four натпревар за 1-во и 2-ро пласирани екипи по групи (екипи кои ќе учествуваат за апсолутен младински првак на Република Македонија) кој треба да се одигра на 01 или 02 Април 2017 год.

Победниците играат за 1-во и 2-ро место, а поразените за 3-то и 4-то место.

Организацијата на финалниот турнир ќе ја добие екипа или Правно лице што ќе понуди најдобри услови.

Минимални услови за добивање на организација се:

- уплата за пехари и медали во РФМ за I-во, II-ро и III-то место, како и пехари за најдобар стрелец, голман и играч, во висина од 18.000,00ден.;
- покривање на трошоци за спортска сала;
- покривање на трошоци за редарска служба;
- покривање на трошоци за медицинско возило;
- покривање на трошоци за ПП бригада

Последните три ставки се ставени согласно член 8 став 2 од Законот за спречување на насилство и недостојно однесување на спортските натпревари.

Понудите се доставуваат до Ракометната Федерација на Македонија (адреса: бул.Кузман Јосифовски Питу 15, п.фах 271, Скопје) во писмена форма во затворен плик со назнака (за Конкурс)или на е-маил: ddamjanovska@macedoniahandball.com.mk. Конкурсот трае од 20.03.2017 до 28.03.2017 год.до 11:00h (секоја понуда после 11:00h нема да биде предмет на разгледување) и е објавен на веб страната на РФМ www.macedoniahandball.com.mk

Состанок со екипите и заинтересираните правни лица за организација на Finale Fourфиналниот турнир по групи и отворање на понудите, ќе се одржи во просториите на Ракометната Федерација на Македонија на ден 28.03.2017 год. (вторник) со почеток во 11:00 часот.

Изготвил:

Координатор за кадетски и пионерски лиги
Даниела Дамјановска

Потврдил:

Комесар за младински натпревари
Јовица Крстаноски